



П Р И С Т А П Н И Ц А

за членување во Синдикатот на работниците од управата,
правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ
Скопје, 12 Ударна бригада 2а - Скопје www.upoz.org.mk



ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (да се пополни со печатни букви и читко)

Име и презиме:

_____ (Доколку членот е од албанска националност името и презимето да се испише и на албански јазик)

Дата на раѓање:

_____ место _____

ЕМБГ:

Адреса:

Стручна подготовка:

Работно место:

Телефон:

_____ (работа)

_____ (мобилен)

E-mail:

Синдикална организација:

_____ (назив во установата во која работите)

Датум на пристапување:

Пристапувам во членство на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ и ги прифаќам Статутот и Програмата на синдикатот. Истовремено го овластувам Синдикатот на УПОЗ во мое име да преговара за Колективниот договор.

Синдикалната членарина ќе ја уплатувам преку платниот список согласно Статутот на УПОЗ и Колективниот договор.

Дека доброволно пристапувам во Синдикатот, потврдувам со своерачен потпис.

_____ Место и датум

_____ Своерачен потпис

_____ Потпис на претседателот
и печат

Оваа пристапница се пополнува во два примероци од кои еден останува во Синдикалната организација, а другиот да се испрати во Синдикатот на УПОЗ.